



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Друштво за производство, трговија, сервисирање,
ремонт и монтажа на лифтови и ескалатори
ЦЕНТАР ЗА ЛИФТОВИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ
бр. 04-169/25
29.12.2025 год.
СКОПЈЕ

Архивски број: 03-

13242/1

Датум:

22 -12- 2025

ДОГОВОР

за јавна набавка на услуга –
одржување на лифтови во Министерство за финансии

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр. 12, Скопје, претставувано од Гордана Димитриеска-Кочоска, во својство на министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган, од една страна и

2. Друштвото за производство, трговија, сервисирање, ремонт и монтажа на лифтови и ескалатори ЦЕНТАР ЗА ЛИФТОВИ ХОЛДИНГ дооел Скопје, со седиште на ул. „Вера Циривири-Трена“ бр. 25, во Скопје, претставувано од Убавка Огњаноска, управител, во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е одржување на лифтовите во Министерството за финансии од марката Клеман (Kleemaan), во се според Техничката спецификација (Прилог кон договорот), а по спроведена поедноставена отворена постапка по оглас број 19558/2025.

Член 2

Одржувањето од член 1 од овој договор опфаќа месечна комплетна контрола и преглед на сите лифтови, интервенции по повик заради неисправност на лифтовите, како и замена на резервни и потрошни делови.

Месечната комплетна контрола и преглед на лифтовите опфаќа, но не е ограничена на:

- преглед на постројките и нивната работа според упатството;
- чистење на просториите кои припаѓаат на техничката опрема, а не се за секого достапни (машинска просторија, возно окно итн.);
- проверка на правилната работа на сите сигурносни уреди и електричните
- сигурносни кругови;



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

- проверка на носечките јажиња или вериги (истрошеност, затегнатост итн.)
- и нивните врски со другите делови;
- проверка на влечењето што се остварува со триење, доколку е применливо;
- проверка на исправноста на хидраулчната инсталација, доколку е применливо;
- проверка на изолацијата на сите струјни кругови и нивните врски со заземјувањето;
- проверка на приклучоците на громобранските инсталации;
- чистење и подмачкување на деловите на техничката опрема;
- проверка на исправноста на работата на техничката опрема при движење во обете насоки, како и при застанувањето;
- проверка на излезите за итна интервенција, доколку е применливо;
- уредно водење на матичната книга на лифтовите;
- проверка на исправноста на погонските уреди, управувачките уреди и на елементите за пренос на силина и
- проверка на интегритетот на механичката заштита од електронски склопки и разводни кутии.

Интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите опфаќаат интервенции на носителот на набавката, заради отстранување на дефекти на лифтовите, по повик од страна на договорниот орган.

Член 3

Договорните страни се согласни извршувањето на услугата за која е потребно интервенција задолжително да се одвива на следниов начин:

- доставено барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга - интервенција;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за бројот на работни часови потребни за извршување на услугата - интервенцијата;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за резервни или потрошни делови за кои договорниот орган ќе пројави потреба и ќе ги побара
- издавање на писмено одобрение за извршување на услугата од договорниот орган (по доставена предлог пресметка);
- извршување на услугите од носителот на набавката и
- работен налог за извршена услуга;



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Член 4

Доколку договорниот орган има потреба од извршување на услуга со замена или без замена на резервен или потрошен дел, задолжително се обраќа до носителот на набавката (писмено или преку електронска пошта или усно во зависност од итноста) со барање да ја изврши бараната услуга, односно да му се издаде предлог-пресметка/понуда за извршување на услугата.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Максималната вредност на договорот без пресметан данок на додадена вредност изнесува 1.000.000,00 денари.

Вкупниот износ на данок на додадена вредност изнесува 180.000,00 денари.

Максималната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 1.180.000,00 денари.

Договорниот орган не е обврзан да ја реализира вкупната максимална вредност на договорот.

Член 6

Единечната цена за комплетна контрола и преглед на 1(еден) лифт на месечно ниво изнесува 3.000,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност, во кој износ се вклучени цената на работна рака, патни, дневни или евентуално други трошоци за месечна контрола/редовно месечно одржување на лифтовите.

Цената за Интервенција за поправка на лифтови со и без замена на резервни делови и потрошни делови за 1(еден) работен час од 08-16 часот изнесува 5.000,00 денари.

Цената за Интервенција за поправка на лифтови со и без замена на резервни делови и потрошни делови за 1(еден) работен час од 16-24 часот изнесува 5.000,00 денари.

Цената за Интервенција за поправка на лифтови со и без замена на резервни делови и потрошни делови за 1(еден) работен час во ноќна смена, викенд и празници часот изнесува 5.000,00 денари.

За извршување услуги со употреба на резервни или потрошни делови, носителот на набавката е должен да достави понуда (про-фактура). По нејзино прифаќање од страна на договорниот орган, ќе може да се пристапи кон извршување на услугата.



При реализација на договорот за јавната набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на носителот на набавката ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот.

III. ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Договорот е со важност од 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

IV. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 10% од максималната вредност на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма.

Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт определено од страна на договорниот орган.

Недоставувањето на банкарската гаранција претставува основ за раскинување на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на носителот на набавката или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

V. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 9

Договорниот орган плаќањето за одржувањето на лифтовите ќе го врши на месечно ниво во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која се приложени уредно потпишани работни налози за извршените контроли и интервенции и извадок од матичната книга на лифтовите, потпишани со полно име и презиме од страна на двете договорни страни.

Плаќањето за интервенција со или без замена на резервни или потрошни делови, договорниот орган ќе го врши во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која се приложени уредно потпишани работни налози за извршената замена и извадок од матичната книга на лифтовите, потпишани со полно име и презиме од страна на двете договорни страни.

5



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Кон фактурата за плаќање задолжително се приложуваат уредно потпишани работни налози за извршените контроли или интервенции како и извадок од матичната книга на лифтовите, потпишани со полно име и презиме од страна на двете договорни страни.

Доколку фактурата не ги содржи сите податоци и прилози од став 1, став 2 и став 3 на овој член, нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката на дооформување или докомплетирање.

VI. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 10

Носителот на набавката се обврзува еднаш месечно да врши редовна комплетна контрола и преглед на лифтови, за што уредно води евиденција, согласно Правилникот за користење на лифтови и транспортери.

Носителот на набавката е должен да изврши 12 месечни контроли на лифтовите и да изврши интервенции по секој повик од страна на договорниот орган во текот на времетраењето на договорот.

Времето на одзив за интервенции на повик изнесува најмногу 2 часа.

Во случај на потреба од замена на резервен или потрошен дел, носителот на набавката е должен да го обезбеди и изврши замена на истиот во рок од максимум 3 (три) дена.

Член 11

Носителот на набавката се обврзува дека услугите ќе ги врши квалитетно и во согласност со позитивните прописи за овој вид на услуга, важечките норми и стандарди за овој вид на услуги, особено Правилникот за користење на лифтови и транспортери.

Носителот на набавката се обврзува дека одржувањето на лифтовите за целото времетраење на договорот ќе го врши исклучиво сертифициран сервисер.

Член 12

Носителот на набавката се обврзува да издаде предлог-пресметка (понуда) за бројот на работните часови потребни за извршување на услугата – интервенцијата, како и предлог-пресметка (понуда) за резервните и потрошните делови за кои договорниот орган ќе пројави потреба и ќе ги побара.



одобрување до договорниот орган, а по добиеното одобрение да ја изврши дополнителната услуга.

При составување на понудата, носителот на набавката треба да ги прикаже сите наведени елементи на цената на понудениот дел.

Утврдувањето на рокот во кој носителот на набавката ќе ја изврши конкретната услуга е должен да го врши врз основа на реална проценка за времето потребно да се изврши услугата.

Член 14

Носителот на набавката се обврзува дека за секоја извршена интервенција ќе издава работен налог, кој треба да биде потпишан од страна на определени лица од носителот на набавката и договорниот орган.

Работниот налог е потребно да ги содржи минимум следните податоци: датум и време на почеток и завршување на услугата, опис на извршената услуга, промена и опис на резервен или потрошен дел (доколку е сменет дел) со количини и други податоци кои се потребни за потврдување на реализираната услуга.

Член 15

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во најкраток оптимален рок.

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во рокот кој е предложен во предлог-пресметката (понудата), а е прифатен од страна на договорниот орган.

Рокот од став 2 на овој член почнува да тече сметано од денот на прифаќање на предлог-пресметката (понудата) од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен вградувањето на резервните или потрошните делови од увоз да го изврши за максимум 60 дена по прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката се обврзува во случај на итен повик, односно на барањето за дополнително вонредно сервисирање од договорниот орган, да интервенира во рок не подолг 24 часа.

Местото на извршување на услугата е во Скопје на локацијата на Министерството за финансии на ул. „Даме Груев“ бр.12.

Член 16

Носителот на набавката е должен своите обврски да ги извршува стручно и квалитетно, врз основа на барањата на договорниот орган дефинирани во техничките спецификации кои се составен дел од овој договор и понудата прифатена од договорниот орган.



Носителот на набавката е должен веднаш по потпишување на договорот да му достави на договорниот орган податоци (име и презиме, матичен број и број на лична карта) за лицата кои ќе бидат определени за реализација на предметната набавка.

Член 17

Носителот на набавката е особено должен:

- да обезбеди ефикасно и навремено извршување на предметот на договорот, придржувајќи се кон барањата од договорниот орган;
- да дава соодветни препораки за решавање на секој проблем кој би се појавил во текот на реализација на предметот на договорот;
- да му се укаже на договорниот орган за било која неправилност во врска со функционирањето на опремата;
- во рамките на извршувањето на своите обврски да соработува со вработените кај договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација на предметот на договорот.

Носителот на набавката се обврзува и е должен во рамките на извршувањето на своите обврски да ги смета барањата и интересите на договорниот орган кои се предмет на овој договор за приоритетни во секое време и да го информира договорниот орган, веднаш доколку се појават одредени околности кои би влијаеле на извршувањето на активностите кои се предмет на овој договор.

Носителот на набавката е должен за секоја извршена интервенција/услуга да издава работен налог, кој треба да биде потпишан со полно име и презиме од страна на двете договорни страни.

Член 18

Носителот на набавката е должен непосредно пред вградување на резервните или потрошните делови за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести од производителот на деловите или да даде сопствена гаранција при промена на резервниот или потрошниот дел.



VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 19

Договорниот орган се обврзува дека веднаш по сознавањето за било каков дефект на лифтовите ќе го извести носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува да ја плати уредно доставената фактура според рокот утврден во член 9 од овој договор.

Договорниот орган е должен да определи лица кои ќе бидат задолжени за следење на реализацијата на договорот.

Член 20

Договорниот орган е должен да ја разгледа предлог-пресметката (понудата), да провери дали истата е во согласност со овој договор и врз основа на процена на оправданоста за извршување на услугата и реалните цени на пазарот, дава одобрение на носителот на набавката.

Носителот на набавката ќе пристапи кон извршување на услугата само по добивање на писмено одобрение дадено од договорниот орган.

Член 21

Во итни случаи, договорниот орган може да му даде на носителот на набавката усно одобрување за извршување на услугата.

Носителот на набавката е должен да пристапи кон извршување на услугата за која е дадено усно одобрување и истото да го констатира во работниот налог.

Договорниот орган по даденото усно одобрување е должен да достави писмено одобрување до носителот на набавката во рок од 7 (седум) работни дена.

VII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 22

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на двете договорни страни.

Член 23

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 24

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, договорната страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 25

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

IX. ВИША СИЛА

Член 26

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).



Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

Х. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорни страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 28

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 29

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Член 30

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 31

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ
Гордана Димитриеска-Кочоска



НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА:

Друштвото за производство,
трговија, сервисирање, ремонт и
монтажа на лифтови и ескалатори
ЦЕНТАР ЗА ЛИФТОВИ ХОЛДИНГ
доел Скопје



Изработил: Даниела Донова Ризов 
Контролирал: Рената Николоска
Даниела Јанкова 
Проверил: м-р Маја Стаменковска Угриновска
Михајло Михајловски
Проверил: Андреј Ангеловски 
Ирена Петковски
Согласен: д-р Андриана Матлиоска

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower-right quadrant of the page.

Прилог кон Договорот

Технички спецификации

Министерството за финансии има потреба од јавна набавка на услуги – одржување на лифтови во Министерство за финансии.

Предмет на јавната набавка е одржување и сервисирање на лифтовите на Министерството за финансии за период од 12 (дванаесет) месеци и замена на резервни и потрошни делови заклучно со денот на истекот на важноста на договорот за предметната набавка.

Лифтовите за одржување и сервисирање се од марката Клеман (Kleemaan), во количина од 4 (четири) лифтови и се со следниве карактеристики:

-Количина: 2

Производител : KLEEMANN

Година на производство : 2014 год.

Вид на постројката : ЕЛЕКТРИЧЕН ПАТНИЧКИ ЛИФТ

Номинална носивост : 630 кг / 8 патници

Број на станици/приоди : 12/12

Номинална брзина : 1(m/s)

Висина на дигање : 40,5 (m)

Преносен однос : 1:1

Погонска јажница : Ø (240mm)

Отклонска јажница : Ø (240mm)

Превојна јажница : Ø // (mm)

Носечки јажиња / ремени : Челични јажиња 7 x Ø 6,5 (mm)

Начин на управување : Микропроцесорски

Електромотор : ZIENL ABEGG; тип : SM200.20C-20 5.8(kW); 3x360(V); 16,5 (A)

Редуктор: Без редуктор

Хидрауличен агрегат : ///

Дијаметар на цилиндар / клип : Ø // (mm) / Ø // (mm)

Водилки на кабина / платформа : 2 x T 75 x 62 x 10(mm)

Водилки на противтег : 2 x T 50 x 50 x 5 (mm)

Врата на возното окно : Автоматска телескопска ; 900 x 2000(mm)

Врата на кабината : Автоматска телескопска ; 900 x 2000(mm)

Димензии на кабина ШxДxB : 1020 x 1479 x 2143(mm)

Димензии на возното окно ШxДxB : Заеднички за двата лифта 1879 x 3432 x 45856(мм)

Длабочина на јама / надвишување : 1100 (mm) / 4910(mm)

- чистење на просториите кои припаѓаат на техничката опрема, а не се за секого достапни (машинска просторија, возно окно итн.);
- проверка на правилната работа на сите сигурносни уреди и електричните сигурносни кругови;
- проверка на носечките јажиња или вериги (истрошеност, затегнатост итн.) и нивните врски со другите делови;
- проверка на влечењето што се остварува со триење, доколку е соодветно;
- проверка на исправноста на хидраулчната инсталација, доколку е соодветно;
- проверка на изолацијата на сите струјни кругови и нивните врски со заземјувањето;
- проверка на приклучоците на громобранските инсталации;
- чистење и подмачкување на деловите на техничката опрема;
- проверка на исправноста на работата на техничката опрема при движење во обете насоки, како и при застанувањето;
- проверка на излезите за итна интервенција, доколку е соодветно;
- уредно водење на матичната книга на лифтовите;
- проверка на исправноста на погонските уреди, управувачките уреди и на елементите за пренос на сила и
- проверка на интегритетот на механичката заштита од електронски склопки и разводни кутии.

Одржувањето на предметот на набавката ќе се врши според потребите и на барање на договорниот орган.

Услугата - предмет на набавката, ќе се врши на следниов начин:

- доставено барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга - интервенција;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за бројот на работни часови потребни за извршување на услугата - интервенцијата;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за резервни делови за кои договорниот орган ќе пројави потреба и ќе ги побара
- издавање на писмено одобрение за извршување на услугата од договорниот орган (по доставена предлог пресметка);
- извршување на услугите од носителот на набавката и
- работен налог за извршена услуга;

Работен час е бројот на работни часови потребен за извршување на бараната услуга независно од бројот на ангажирани лица за извршување на услугата.

Висината на трговската маржа за набавка на делот, а кој треба да се замени по писмено барање на договорниот орган, потребно е да се изрази во (%) сметано од набавната цена на делот.

Набавната цена на делот е цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Во зависност од потребата за вградување на резервен дел, носителот на набавката треба да понуди цена за истиот со трговска маржа најмногу до 15% од набавната цена на делот.

За докажување на висината на маржата носителот на набавката ќе биде должен да достави и примерок од фактура од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот или друг доказ со кој може да ја докаже набавната цена

Носителот на набавката е должен непосредно пред вградување на делови за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести или да даде сопствена гаранција при промена на резервниот или потрошен дел.

Гарантниот рок на ново - вградените резервни делови изнесува минимум 1 (една) година.

Одржувањето и сервисирањето на лифтовите треба да се врши во согласност со пропишаниот начин за сервисирање и поправки од производителот.

Вградените делови треба да бидат согласно со Македонските национални стандарди кои се во согласност со Европските стандарди.

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во најкраток оптимален рок.

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во рокот кој е предложен во предлог-пресметката (понудата), а е прифатен од страна на договорниот орган.

Рокот почнува да тече сметано од денот на прифаќање на предлог-пресметката (понудата) од страна на договорниот орган.

Во случај на барање за издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за резервни делови носителот на набавката е должен предлог-пресметката (понуда)/известувањето да ги достави до договорниот орган во рок кој ќе го определи договорниот орган во барањето.

Рокот за извршување на услугата кога има потреба од замена на резервен дел а кој не е од увоз и го има на лагер во земјава изнесува 5 работни дена од денот на приемот на барањето.

Носителот на набавката е должен набавката и вградувањето на резервните делови од увоз да го изврши за максимум 60 дена по прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган.

НАПОМЕНА:

Во понудената цена за месечно одржување на лифтовите треба да бидат опфатени патните, дневните или евентуално другите трошоци што би ги имал економскиот оператор во извршувањето на услугата-предмет на договорот.

Во понудената цена на резервните и потрошните делови понудувачот треба да ги вклучи и трошоците што ќе ги има за транспорт, монтажа, испорака, вградување, како и патни, дневни, трошоци за работна рака и слично.

Интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите опфаќаат интервенции на носителот на набавката, заради отстранување на дефекти на лифтовите, а се спроведуваат по повик од страна на договорниот орган.

Времето на одзив за интервенции на повик треба да изнесува максимум 2 (два) часа.

Во случај на потреба од замена на резервен или потрошен дел носителот на набавката е должен да го обезбеди и изврши замена на истиот во рок од максимум 3 (три) дена.

НАПОМЕНА: Одржувањето на лифтовите треба да биде согласно со Правилникот за користење на лифтови и транспортери (службен весник на Република Македонија бр.26/09 и Правилникот за изменување на Правилникот за користење на лифтови и транспортери Службен весник на Република Македонија бр. 5/16)

НАПОМЕНА: Договорот за јавната набавка ќе се склучи на максимален износ во рамките на средствата определени во одлуката за јавната набавка.

Објаснување за работен час

*Тарифирањето на работниот час е на (1 час)

Помало од 60 мин = 1 час

***Доколку се пројави потреба од поправка на дефект на лифт, замена на дел заради дефект, дотраеност и сл., за секое доаѓање на лице вработено кај избраниот понудувач (економски оператор) ќе се наплатува ангажман по час (60 минути), без разлика колку лица ќе бидат ангажирани. За времетраењето на ангажманот ќе се води евиденција-работен налог потпишан со полно име и презиме од определените лица од двете страни, која е составен дел фактурите.

***Избраниот Економски оператор предвидено е да води работен дневник за извршени проверки и интервенции за одржување на лифтовите, кој се потпишува со полно име и презиме од задолжени лица на Договорниот орган и избраниот Економски оператор на крај од секој месец во годината за времетраење на Договорот.